



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 4 ноември 1977
Скопје
Број 38 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 22 дин. Жиро сметка 40100-601-128

514.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 26 октомври 1977 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Благоја Никола Чоревски, од Титов Велес,
2. Полихронис Коста Димитријадес, од Солун.

II

Неиздржаниот дел од казната се намали за една година и шест месеци на:

1. Ацо Боро Гогов, од Скопје.

III

Изречената казна се намали за една година и шест месеци на:

1. Костадин Трајан Илиев, од Радовиш.

IV

Изречената казна се намали за 1 година на:

1. Ристо Никола Џацов, од с. Разловци,
2. Фиданчо Славе Велевски, од с. Нов Истевник.

V

Изречената казна се намали за 6 месеци на:

1. Демирал Неби Бељуровски, од с. Јурумлери,
2. Василе Крсте Наумовски, од Прилеп,
3. Димитар Драган Игновски, од Титов Велес,
4. Драган Бранко Софрониевски, од Кичево.

VI

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Костадин Иван Симјановски, од Кичево.

VII

Неиздржаниот дел од казната му се намали за 2 години на:

1. Јанис Петрос Петридис, од Скопје.

VIII

Изречената казна затвор од 3 месеци им се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ѓорѓи Јованов Спасовски, од Пехчево,
2. Никола Ангеле Трпевски, од с. Велгошти,
3. Алексо Јован Трчајлажовски, од с. Сопотница.

IX

Изречената казна затвор од 2 месеци ѝ се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Нада Цветан Бошњакowska, од Охрид.

X

Неиздржаниот дел од казната затвор во траење од 6 месеци му се заменува со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Венко Христо Недановски, од Ресен.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-560
26 октомври 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

515.

Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 3/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НЕМА ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ВО 1977 ГОДИНА

1. Во Девизната резерва се пренесуваат девизите утврдени за стоковни и нестоковни плаќања што одделни корисници нема да ги искористат во 1977 година и тоа:

1) Радио-телевизија — Скопје	3.100.000 дин.
2) Општата заедница на образованието — Скопје	2.000.000 „
3) Републичкиот хидрометеоролошки завод — Скопје	1.424.000 „
4) Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје	1.500.000 „
5) Републичкиот завод за техничка соработка — Скопје	830.000 „
6) Институтот за градежништво — Скопје	400.000 „
ВКУПНО:	9.254.000 дин.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1982/6
2 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

516.

Врз основа на член 8, став 2 од Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба и купување станови за работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации за периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 25/76) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ И ЗА ЗАЕМ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Извршниот совет е согласен, за извршување на Програмата за изградба и купување станови за работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации за периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/76), републичкиот секретар за финансии да склучи:

1. Договор за кредит во износ од 20.000.000 динари врз основа на орочување на средствата во износ од 10.000.000 динари од придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците и функционерите во органите и организациите што се финансираат од Републичкиот буџет.

2. Договор за заем со Самоуправната интересна заедница на становањето на град Скопје (Заедницата), во износ од 10.000.000 динари, кои да се орочат во Стопанската банка — Филијала Скопје, преку Заедницата, за добивање на станбен кредит.

Средствата од кредитите од претходниот став ќе се користат за купување и изградба на станови преку Заедницата, за решавање на станбените прашања на работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации од точка 2, потточка 1 на Програмата од став 1 на овој член.

Член 2

Договорите за кредитите од член 1 на оваа одлука, републичкиот секретар за финансии ќе ги склучи со Заедницата, под условите утврдени од Стопанската банка — Филијала Скопје.

Член 3

Кредитите од член 1 на оваа одлука ќе се отплатуваат од средствата на Републичкиот буџет предвидени за оваа намена со Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба и купување на станови за работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации, преку Заедницата, а заемот — од придонесите за станбена изградба од личните доходи на работниците и функционерите во органите и организациите кои се финансираат од Републичкиот буџет, што ќе се уплатуваат во Заедницата во 1978 и 1979 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2270/1
24 октомври 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

517.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на алинејата 3 на точка 8 под „Б“ и на точката 12 под „В“ на оддел II од Правилникот за критериумите и мерилата за распределба на личните доходи, кој е составен дел на Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, склучена од работниците на Основната организација на здружениот труд „Хирургија“ во состав на Организацијата на здружениот труд Градска болница во Скопје на 30 јули и на 18 август 1976 година, по одржаната јавна расправа на 20 септември 1977 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА алинејата 3 на точка 8 под „Б“ на оддел II од Правилникот за критериумите и мерилата за распределба на личните доходи, кој е составен дел на Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, склучена од работниците на Основната организација на здружениот труд „Хирургија“ во состав на Организацијата на здружениот труд Градска болница во Скопје на 20 јуни и на 18 август 1976 година.

2. СЕ УКИНУВА точката 12 под „В“ на оддел II од Правилникот за критериумите и мерилата за распределба на личните доходи, кој е составен дел на Самоуправната спогодба за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, склучена од работниците на основната организација на здружениот труд „Хирургија“ во состав на Организацијата на здружениот труд Градска болница во Скопје на 30 јуни и на 18 август 1976 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Хирургија“ во состав на Организацијата на здружениот труд Градска болница во Скопје на начинот пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на алинејата 3 на точка 8 под „Б“ и на точката 12 под „В“ на оддел II од правилникот означен во точките 1 и 2 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

5. На јавната расправа Судот на основа списите и искажувањата на овластените претставници на учесниците во постапката утврди дека со алинејата 3 на точка 8 под „Б“ на оддел II од оспориениот правилник, како составен дел на означената самоуправна спогодба, по основот стручност (степен на образование) на работникот со завршена средна стручна подготовка за одредено занимање (специјализиран стручен работник) му се определени 90 бода, додека на работникот со завршено средно образование (стручен работник — специјалист) по истиот основ му се определени 110 бода.

Според ставот 1 на член 7 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, 39/71, 53/73 и 17/74) средното образование што го организираат училиштата и другите установи и организации за средно образование, за кое е утврдено дека ги исполнуваат условите за вршење образовно-воспитна дејност пропишана со овој закон (верифицирани установи) добиваат општо признание од општествената заедница. Со членот 17 од овој закон е предвидено дека училишта за средно образование се: стручните училишта за одделни занимања и струки во стопанството и општествените служби, гимназиите и умет-

ничките училишта. Според членот 193 од истиот закон на лицата кои до истекот на рокот предвиден во членот 192 на овој закон (19 октомври 1971 година) се здобиле со образование во некое од постојните училишта и други установи и организации според наставниот план и програма што биле одобрени од надлежен орган, им се признава средно образование во смислата на овој закон.

Судот смета дека средно образование во смислата на Законот за средното образование им се признава на сите оние лица кои до 19 октомври 1971 година се здобиле со образование во некое од постојните училишта и други установи и организации според наставниот план и програма што биле одобрени од надлежен орган. Затоа, при вреднувањето на работните места овие лица треба да се третираат како лица со средно образование во смислата на овој закон, односно при распределбата на средствата за лични доходи на работниците во основната организација на здружениот труд по основот образование односно стручна подготовка на оваа категорија работници треба, во смислата на Законот за средното образование, да им се определува ист број на бодови како и на оние работници кои со средно образование се здобиле преку редовно школување во траење од четири години.

Со оглед на тоа што со алинејата 3 на точка 8 под „Б“ на оддел II од правилникот во состав на оспорената самоуправни спогодба на работниците со завршено средна стручна подготовка за определено занимање им е определен помал број на бодови (90) во споредба со работниците со завршено средно образование (110), Судот оцени дека на стручната подготовка на работниците со завршена средна стручна подготовка за определено занимање не и е дадено исто општествено признание како и на работниците со завршено средно образование и дека поради тоа таа не е во согласност со членовите 7, 17 и 193 од Законот за средното образование.

Судот на расправата утврди исто така дека со членот 54 од оспорената спогодба е определен процент на учество на работникот во распределбата на средствата за лични доходи по основот минат труд, и тоа во зависност од работниот стаж и дека со точката 12 под „Б“ на оддел II од правилникот на самоуправната спогодба, како нејзин составен дел, е предвидено основот работно искуство изразено во работен стаж да се вреднува исто како и минатиот труд со ист процент.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Со ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е предвидено дека работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи на работниците.

Судот смета дека учеството на работникот во распределбата на средствата за лични доходи од неговиот тековен труд по основ работно искуство се утврдува во зависност од стажот пропишан како потребен за вршење на работи на соодветното работно место, а не според должината работен стаж на работникот. Затоа, учеството на работникот во распределбата на средствата за лични доходи од неговиот тековен труд по основот работно искуство

не може да се утврдува со примена на сосема истоветен критериум како и по основот минат труд.

Со оглед на тоа што со точката 12 под „Б“ на оддел II од Правилникот за критериумите и мерилата за распределба на личните доходи е предвидено основот работно искуство изразен во работен стаж да се утврдува со примена на сосема истоветен критериум како и по основот минат труд, Судот оцени дека таа не е во согласност со уставното начело за распределба според вложениот труд и резултатите од трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 34/77
20 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунчев, с. р.

518.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за конкретна распределба на станови за работни луѓе со ниски доходи во семејството, донесен од Собранието на Самоуправната интересна заедница на становање во Прилеп на седницата одржана на 15 јуни 1976 година, по одржаната јавна расправа на 21 септември 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за конкретна распределба на станови за работни луѓе со ниски доходи во семејството, донесен од Собранието на Самоуправната интересна заедница на становање во Прилеп на седницата одржана на 15 јуни 1976 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница на становање во Прилеп на начинот пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на алинејата 2 на став 1 на член 3 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината уставност и законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со оспорениот правилник се утврдени условите и објективните критериуми за конкретна распределба на становите во организациите основачи на самоуправната интересна заедница на становање.

Со точките 1 и 5 на членот 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на становање („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74) е предвидено заедницата на становањето да ја утврдува политиката на станбената изградба во согласност со општествените планови на општествено-политичките заедници, да ја утврдува програмата и да ги распоредува средствата за остварување на поповолни услови за станбена изградба за потребите на работните луѓе со пониски доходи од оние организации на здружениот труд кои не располагаат со потребните средства за таа цел, како и за надоместување на дел од станарината на работните луѓе и граѓаните со пониски доходи. Според ставот 1 на член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) давателот на стан на користење со општ акт го утврдува начинот, условите и редот на првенство за давање станови на користење.

Судот смета дека самоуправната интересна заедница на становање со закон е овластена да ја утврдува политиката на станбената изградба и да ги распоредува средствата за остварување на попо-

волни услови за станбена изградба за потребите на работните луѓе со пониски доходи за работниците од оние организации на здружениот труд кои не располагаат со потребните средства за таа цел т. е. да врши глобална распределба на средствата наменети за решавање на станбени прашања. Според тоа, таа со закон не е овластена со свои акти да врши конкретна распределба на становите. Оваа распределба, според мислењето на Судот, ја вршат организациите на здружениот труд, кои од глобалната распределба добиле стан, и тоа според начинот, условите и редот на првенство утврдени со овој самоуправен општ акт.

Со оглед на тоа што со оспорениот правилник Самоуправната интересна заедница на становање во Прилеп ги утврдила начинот и условите за конкретна распределба на становите за работните луѓе со ниски доходи во семејството, Судот оцени дека тој не е во согласност со точките 1 и 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на становање и со ставот 1 на член 42 од Законот за станбените односи.

Судот на расправата посебно утврди дека со алинејата 2 на став 1 на член 3 од оспорениот правилник е предвидено, како услов за добивање на стан, работниците да имаат постојано место на живеење на подрачјето на општина Прилеп најмалку 10 години и да имаат својство на работник во здружениот труд најмалку 5 години.

Судот смета дека работните луѓе основаат самоуправни интересни заедници во станбената област заради задоволување на своите лични и заеднички потреби и интереси и заради усогласување на трудот во оваа област со тие потреби и интереси и дека правата, обврските и одговорностите во меѓусебните односи во овие заедници се уредуваат со самоуправни акти на заедницата. Меѓутоа, со овие акти не може да се повредува Уставот и законот т. е. со пропишување на такви услови за стекнување на право на стан не може некои работници да се стават во понеповолна положба во однос на другите работници.

Со оглед на тоа што со алинејата 2 на став 1 на член 3 од оспорениот правилник како услов за здобивање на стан е предвидено работникот да има постојано место на живеење на подрачјето на општината Прилеп најмалку 10 години и својство на работник во здружениот труд најмалку 5 години, Судот смета дека со тоа некои работници за определен период се исклучени од распределбата на становите иако овие станови се резултат и на нивниот труд и придонес, со што очигледно се создава нееднаквост меѓу овие работници и оние кои учествуваат во таа распределба. Поради тоа Судот оцени дека оваа одредба од оспорениот правилник не е во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права, утврдено во членот 204 и во алинејата 9 на став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија, како и со ставот 3 на член 14 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 39/77

21 септември 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

519.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на личните доходи на работниците во Организацијата на здружениот труд Медицински центар во Кавадарци, утврдена од советот на центарот на седницата одржана на 18 ноември 1974 година, по одржаната јавна расправа на 21 септември 1977 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на личните доходи на работниците во Организацијата на здружениот труд Медицински центар во Кавадарци, утврдена од советот на центарот на седницата одржана на 18 ноември 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Медицинскиот центар во Кавадарци на начинот пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, посебно на членот 22 од спогодбата, затоа што основано се постави прашањето за нејзината уставност и законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека оспорената самоуправна спогодба е донесена од страна на советот во потесен состав на Медицинскиот центар во Кавадарци.

Со ставовите 1 и 2 на член 23 од Уставот на СР Македонија е предвидено дека работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи и дека работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат со работниците во другите организации на здружениот труд заеднички основи и мерила за распоредување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи. Со членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправна спогодба да ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Најпосле, со членот 463 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд со референдум да одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Судот смета дека за утврдување на основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи во основната организација на здружениот труд одлучуваат, како за неотуѓиви права, исклучиво работниците со склучување на самоуправна спогодба по постапка утврдена со закон.

Со оглед на тоа што оспорената самоуправна спогодба ја утврдил советот во потесен состав на Медицинскиот центар во Кавадарци, Судот оцени дека таа во целина не е во согласност со ставовите 1 и 2 на член 23 од Уставот на СР Македонија, членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со членот 463 од Законот за здружениот труд.

На расправата Судот посебно утврди и тоа дека оспорената самоуправна спогодба содржи основи и мерила за распределба на личните доходи, но само за утврдување на претпоставениот придонес, а не и за наградување според конкретните резултати т. е. според реализираниот труд.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник, во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружен труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Согласно ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд на работникот му припаѓа личен доход во согласност со начелото за распределба според трудот и порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците сразмерно со резултатите од неговиот труд и личниот придонес што го дал со својот тековен и минат труд и со тоа придонел за зголемувањето на доходот во основната организација и на вкупниот општествен доход. Според ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со управувањето и стопанисувањето со општествените средства, како и со својот и општествен минат труд го дал за зголемувањето на доходот на основната организација, во согласност со начелото на распределба според трудот и сразмерно со порастот на производноста на својот труд и на трудот на работниците во другите основни организации со кои ги здружил трудот и средствата и на вкупниот општествен труд.

Со оглед на тоа што со оспорената самоуправна спогодба не се предвидени основи и мерила за распределба на личниот доход во зависност од постигнатите резултати во вршењето на работата и работните задачи, Судот оцени дека таа не е во согласност и со начелото за распределба според трудот содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија, во ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Најпосле, Судот на расправата посебно утврди дека со членот 22 од оспорената самоуправна спогодба е определено на работник кој зазема работно место за кое не го исполнува условот во поглед на стручната подготовка, почетната основа на личниот доход да му се намалува и тоа на работниците со работно искуство до 20 години 15%, а на работниците со работно искуство над 20 години 10%.

Имајќи ги предвид погореозначените уставни и законски одредби, Судот смета дека личниот доход на работникот зависи од резултатите на трудот што тој ги постигнал со својот тековен и минат труд и со тоа дал личен придонес во зголемувањето на доходот на основната организација. Личниот доход се утврдува според сите основи и мерила кои работниците ги утврдиле. Еден од основите е и образованието. Затоа, доколку еден работник врши работи односно работни задачи за чие вршење нема соодветно образование, може да му се намали личниот доход за определен процент, но само по основот образование, а не и по другите основи (од целиот личен доход). Со други зборови, работниците можат со самоуправна спогодба да ги предвидат стручната подготовка и работното искуство како услов за стекнување својство на работник во здружениот труд. Тие исто така можат да предвидат по основите стручна подготовка и работно искуство работник да добива бодови според стручната подготовка и работното искуство што работникот фактично го има, а не според стручна-

та подготовка и работното искуство што со актот за систематизација на работните места се бара за определено работно место. Ваквото определување не е противуставно и незаконито, бидејќи при утврдувањето на претпоставениот придонес на работникот треба да биде земено предвид влијанието што врз работниот придонес го има степенот на стручната подготовка, односно работното искуство што работникот фактично го има, а не степенот на стручната подготовка и определеното искуство што се предвидени со актот за систематизација на работното место. Ова затоа што, се претпоставува дека придонесот на работникот со повисока стручна подготовка, односно работното искуство е поголем од придонесот на работникот со пониска стручна подготовка односно помало работно искуство, што не значи дека врз основа на критериумите и мерилата за конечна распределба на личниот доход работникот не ќе може да оствари соодветен доход на основа својот фактичен придонес.

Со оглед на тоа што со членот 22 од оспорената самоуправна спогодба на работник кој врши работи односно работни задачи за кои нема соодветно образование му се намалува определен процент од целокупниот личен доход, а не само по основот образование, Судот оцени дека тој не е во согласност со уставното начело за распределба според вложениот труд и резултатите од трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и во членот 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 51/77
21 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

520.

Уставниот суд на Македонија, на основа алинејата 1 на став 1 на член 20 во врска со алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 28 септември 1977 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА членот 18 од Самоуправната спогодба за основите и мерилата за условите за стекнување и распределба на средствата за лична и заедничка потрошувачка на работниците во Стручната служба на Општинската заедница на вработувањето во Струмица, склучена од работниците во стручната служба на 17 јули 1976 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стручната служба на Општинската заедница на вработувањето во Струмица на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка со решение У. бр. 53/77 од 8 јуни 1977 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 18 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, со ставот 1 на член 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 466 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на седницата од 28 септември 1977 година Судот утврди дека со означената самоуправни спогодба се утврдени основи и мерила за условите за стекнување и распределба на средствата за лична и заедничка потрошувачка во стручната служба на заедницата на вработувањето во Струмица, основи и мерила за утврдување на работниот придонес на работникот и неговото учество во распределба на средствата. Разгледувајќи ја понатаму самоуправната спогодба Судот утврди дека во нејзиниот член 11 како основи за утврдување на личниот доход на работниците се определени: стручноста, обем и сложеност на работата и умствени и физички напори, а во членот 14 се разработени овие основи и се определени мерила за секој основ, а даден е и табеларен преглед со бодовната вредност на работните места. Судот, меѓутоа, утврди дека со членот 18 од оспорената спогодба е предвидено за одделни работни места работната заедница да може, по предлог на секретарот на општинската заедница на вработувањето со посебна одлука да определи додатни бодови за сложеност, одговорност, раководење и квалитет во работата. Според мислењето на Судот оваа одредба содржи елементи за измена на самоуправната спогодба затоа што кога однапред се утврдени основите и мерилата за распределба на личниот доход со определување на додатни бодови се менуваат веќе утврдените мерила.

Согласно ставот 1 на член 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73), предлогот на самоуправната спогодба го подготвува работничкиот совет, а согласно ставот 1 на член 466 од Законот за здружениот труд предлог-актот на основната организација, за кој работниците одлучуваат со лично изјаснување, го утврдува работничкиот совет во основната организација, ако со закон или статутот на основната организација не е определено предлог-актот да го утврдува комисија или друго тело што ќе го изберат работниците.

Со оглед на тоа што со членот 18 од спогодбата е предвидено дека работната заедница донесува одлука за определување додатни бодови на предлог на секретарот на заедницата на вработувањето а не од работничкиот совет или друго тело што ќе го избираат работниците, односно со определувањето на додатните бодови се менуваат веќе утврдените мерила во спогодбата, а притоа измената во спогодбата не е извршена во согласност со постапката за донесување на спогодбата, Судот оцени дека не е во согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија, со ставот 1 на член 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд како и со ставот 1 на член 466 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија, Судот ја донесе на седница без претходно одржување на јавна расправа затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот не е неопходно присуството на учесниците во постапката.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 53/77

28 септември 1977 година

Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија,

Петар Лештаров, с. р.

521.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на точката XI од Одлуката за формирање на комисији како помошни тела на работничкиот совет, донесена на 3 март 1976 година од работничкиот совет на Индустијата за кожи „Борис Кидрич“ од Битола, на седницата одржана на 6 октомври 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека точката XI од Одлуката за формирање на комисији како помошни тела на работничкиот совет донесена од работничкиот совет на Индустијата за кожи „Борис Кидрич“ од Битола на 3 март 1976 година, во времето на нејзиното важење не била во согласност со сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд како и со Законот за здружениот труд.

2. Оваа одлука има исто правно дејство како и одлука со која се поништува пропис или друг општ акт.

3. Одлукава ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Индустијата за кожи „Борис Кидрич“ од Битола на начинот пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

4. На Уставниот суд на Македонија му е поднесена претставка со барање да се поведе постапка за оценување законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука затоа што била донесена од работничкиот совет на работната организација. Подносителот на претставката смета дека изборот на дисциплинската комисија е во надлежност на работниците, а не работничкиот совет, па предложи Судот да ја поништи означената одредба, за да се отклонат негативните правни последици со примената на таа одредба.

5. Во претходната постапка и на седницата од 6 октомври 1977 година, Судот утврди дека работничкиот совет на Индустијата за кожи „Борис Кидрич“ од Битола со означената одлука извршил избор на повеќе комисији меѓу кои и комисија за заштита на работните обврски (дисциплинска комисија). Сите овие комисији, според одлуката, се конституирани како помошни тела на работничкиот совет.

Судот исто така утврди дека во текот на постапката, доносителот на актот, со одлука на работничкиот совет од 15 септември 1977 година, ја укинал оспорената точка XI од Одлуката за формирање на комисији како помошни тела на работничкиот совет и притоа побара од Судот да ја запре постапката.

6. Разгледувајќи ја одлуката со која е укината оспорената одредба, Судот утврди дека со неа не е определен начинот за отстранување на последиците од евентуалната незаконитост на оспорената одредба, односно работничкиот совет кога ја укинал оспорената одредба не утврдил дали имаат правна важност одлуките и решенијата на дисциплинската комисија избрана според таа одредба. Со оглед на тоа, Судот одлучи, согласно ставот 2 на член 14 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, да не ја запре постапката, туку да ја користи можноста предвидена во ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија, според која Уставниот суд на Македонија може да ја оценува уставноста на законите и уставноста и законитоста на прописите и општите акти и на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапка не поминало повеќе од една година.

7. Според ставот 2 на член 6 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73), кога со самоуправната спогодба за меѓусебните од-

носи на работниците во здружениот труд тоа е предвидено, за остварувањето на правата и обврските од меѓусебните односи од здружениот труд одредени со таа спогодба одлучуваат органите кои непосредно се избрани од работниците во основната организација. Во ставот 1 на член 199 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) е определено дека за утврдување на повредите на работните обврски или на други повреди на работната дисциплина, за утврдување на одговорноста и изречување на мерките за тие повреди во основната организација се формира дисциплинска комисија. Според ставот 2 на член 200 од Законот за здружениот труд, претседателот и другите членови на дисциплинската комисија ги избираат работниците на начинот на кој се избира работничкиот совет, а за времето утврдено со самоуправниот општ акт.

8. Судот смета дека согласно членот 199 од Законот за здружениот труд дисциплинската комисија не претставува работно тело на работничкиот совет, туку е орган на организацијата на здружениот труд и како таква, во смислата на ставот 2 на член 200 од Законот за здружениот труд, мора да биде избрана непосредно од работниците во организацијата на здружениот труд. Судот исто така смета дека работничкиот совет вршејќи избор на членовите на дисциплинската комисија ги пречеко-рил своите овластувања, па оцени дека оспорената точка XI од Одлуката за формирање на комисија како помошни тела на работничкиот совет, во времето на нејзиното важење, не била во согласност со ставот 2 на член 6 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, а исто така и со ставот 2 на член 200 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија, Судот ја донесе на седница без одржување на јавна расправа затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на состојбата на работите по предметот, не е неопходно присуство на учесниците во постапката.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 98/77

5 октомври 1977 година

Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија,

Петар Лештаров, с. р.

522.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на одлуката број 01-881, посебно на членот 5, донесена на 3 јуни 1976 година од работничкиот совет на Комуналното претпријатие „Водовод и бањи“ во Битола, по јавната расправа одржана на 14 септември 1977 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА одлуката број 01-881, посебно членот 5, донесена на 3 јуни 1976 година од работничкиот совет на Комуналното претпријатие „Водовод и бањи“ во Битола, со која се укинати контролните водомери на корисниците на вода во зградата со повеќе станови.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Комуналното претпријатие „Водовод и бањи“ во Битола на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти на претпријатието.

3. По повод на поднесена претставка од група граѓани на Битола, Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 106/76 од 26 мај 1977 година по-

веде постапка за оценување уставноста на самоуправниот општ акт означен во точката 1 од оваа одлука, посебно на неговиот член 5, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со точката 20 од став 2 на член 185 и ставот 2 на член 260 од Уставот на СР Македонија.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека според членот 1 од оспорената одлука се укинуваат сите контролни водомери што ги поседуваат физичките лица во заедница на згради со повеќе станари, додека во членот 2 од оваа одлука е определено дека по нејзиното влегување во сила наплатувањето на потрошената вода исклучиво ќе се врши според покажаната состојба на главниот водомер на зградата односно влезот. Понатаму, според членот 3 од одлуката нема да се земаат предвид индивидуалните уплати за потрошената вода што се помали од фактурираната количина на потрошената вода од зградата односно влезот, а уплатата за потрошената вода од зградата треба да се врши целосно од овластен претставник на заедницата на станарите и тоа на инкасантот или преку пошта. Во членот 4 од одлуката е определено дека начинот на распоредувањето на потрошената вода по индивидуални корисници во заедницата на станарите е право и обврска на самите станари. Одлуката според членот 5 влегува во сила веднаш.

Судот понатаму утврди дека според точката 20 од став 2 на член 185 од Уставот на СР Македонија во општината, покрај другото, се определуваат и општите услови за вршење на дејностите на комуналните и сличните организации. Општите услови за вршење на комуналната дејност во областа на водоснабдувањето на Битола се уредени со Одлуката за управување, одржување и користење на водоводот во Битола, донесена од Собранието на општина Битола на седницата одржана на 16 јануари 1967 година („Службен гласник на општина Битола“ бр. 1/67). Во ставот 1 на член 15 од оваа одлука на Собранието на општина Битола е определено дека по барање за поставување на посебен водомер од страна на корисник на вода кој живее во зграда со повеќе станови и користи вода од заеднички приклучок преку заеднички водомер, комуналното претпријатие издава одобрение и ги одредува техничките услови за секој случај посебно. Според ставот 2 на овој член од одлуката изведувањето на ваквите приклучоци, монтирањето на водомерот и другите инсталации до водомерната шахта ги врши барателот, а комуналното претпријатие врши само прегледување и непосредно приклучување. Тршоците во врска со поставувањето на посебниот водомер, согласно ставот 3 на член 15 од одлуката, паѓаат на товар на корисникот.

Според тоа, прашањето за правото на корисниците на вода во згради со повеќе станови да поставуваат посебни водомери и условите под кои тоа право можат да го остварат е уредено со означената одлука на Собранието на општина Битола и тоа, според мислењето на Судот, влегува во редот на прашањата што претставуваат општи услови за вршење на дејноста на комуналните организации, што според Уставот, е овластено да ги уредува само Собранието на општината. Со оглед на тоа што со оспорената одлука на работничкиот совет на Комуналното претпријатие „Водовод и бањи“ во Битола е укината можноста за поставување на посебни водомери предвидена во одлуката на Собранието на општина Битола, т. е. се уредува прашање што како општ услов за вршење на дејноста на комуналните организации можело да ги уредува само Собранието на општина Битола, Судот утврди дека оспорената одлука во целина не е во согласност со точката 20 став 2 на член 185 од Уставот на СР Македонија.

Судот посебно утврди дека членот 5 од оспорената одлука не е во согласност со ставот 2 на член 260 од Уставот на СР Македонија. Ова затоа што според него одлуката влегува во сила веднаш, што значи и пред нејзиното објавување на начинот предвиден во комуналната организација за објавување на самоуправните општи акти, а според ставот 2 на член 260 од Уставот на СР Македонија самоуправните општи акти не можат да се применуваат пред да се објават на соодветен начин. Во случајов, објавувањето на оспорената одлука имало посебно значење, со оглед на тоа што таа се однесува на остварување на права и обврски на работните луѓе и граѓаните надвор од комуналната организација на здружениот труд.

При одлучувањето за уставноста на оспорената одлука Судот ги имаше предвид и ги ценеше наводите на претставникот на Комуналното претпријатие „Водовод и бањи“ во Битола дека треба да се прави разлика меѓу посебните водомери и контролните водомери, дека членот 15 од одлуката на Собранието на општината Битола ги има предвид само посебните водомери и дека таа не дава можност за поставување на контролни водомери, така што постојните контролни водомери на граѓаните се поставени без основ. Судот меѓутоа застапа на мислење дека членот 15 од одлуката на Собранието на општината Битола дава основ за толкување дека под посебен водомер се подразбираат и контролни водомери, кои се исто така посебни водомери во

однос на заедничкиот водомер. Ова дотолку повеќе што на јавната расправа се утврди дека некои контролни водомери се поставени со одобрение на Комуналното претпријатие за „Водовод и бањи“ во Битола. Меѓутоа, независно од ова, според мислењето на Судот, воопшто прашањето за допуштеноста односно за натамошно задржување или укинување на постојните посебни односно контролни водомери, е прашање што треба да го уреди општината, а не комуналната организација, бидејќи станува збор за остварување на одредени права и обврски на работните луѓе и граѓаните. При ова Судот го имаше предвид и фактот што, според изјавата на претставникот на Собранието на општината Битола, во новата одлука што се подготвува и која треба да ја замени одлуката на собрание-то на општината од 1967 година, се уредува прашањето и се допушта можноста за поставување на посебни односно контролни водомери.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 106/76
14 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 315.

Во врска со член 4 од Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка преку Републичкиот буџет и финансиските планови на републичките самоуправни интересни заедници во 1977 година, Собранието на РСИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 31. X. 1977 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ОД ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТУ- ВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОД ЗА РСИЗ ЗА СО- ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31. XII. 1977 ГОДИНА

I
ОЗТ од областа на стопанството како обврзници на придонесот од доходот со стапка од 0,30% за Републичката самоуправни интересна заедница за

социјална заштита се ослободуваат од уплатување на тој придонес за периодот од 1 до 31. XII. 1977 година.

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. XII. 1977 година и ќе важи до 31. XII. 1977 година.

III

Одлуката да се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-603/1
1 ноември 1977 година
Скопје

Претседател,
Селман Рустеми, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Пред овој суд се води спор за право на користење на земјиште по тужбата на тужителот Смоковски Петар од Скопје, ул. „М. Крале“ бр. 19, застапуван од полномо. адв. Петар Сердук од Скопје, против тужените Мустафов Рефик и Мустафов Мустафа од Скопје, со непознато место на живеење.

Се повикуваат тужените Мустафов Рефик и Мустафов Мустафа во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во Општинскиот суд Скопје II— Скопје или да ја соопштат својата точна адреса.

Во колку тужените не се јават во рок од 30 дена во судот или не ја достават својата точна адреса, судот на истите ќе им одреди привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Скопје II, П. бр. 511/77.
(88)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Кај Општинскиот суд во Куманово е покрената постапка за утврдување на смрт по предлогот на предлагачката Керими Кимете од Куманово, со стан на ул. „Страшко Арсов“ бр. 6, за лицето Рамадан Агушевиќ со стан на ул. „Краља Уроша“ бр. 46, роден на ден 16. III. 1902 година во Скопје, од татко Незир и мајка Хамиде Агушевиќ. Се повикува именуваниот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот или пак лицата кои знаат за истиот

да го известат судот за тоа. Во колку судот не добие било какви обавестувања за истиот постапката, за утврдување и прогласување за умрен ќе продолжи.

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 372/1977 година. (86)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за владение по тужбата на тужителот Латифи Исни од село Челопек против тужениот Рамадани Камил од село Челопек, на времена работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Рамадани Камил да се јави пред овој суд, да достави точна адреса или да определи полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател, по барање на судот, од Центарот за социјални работи на Општината Тетово кој ќе се грижи за неговите права и интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 938/75. (87)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 259 од 14. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 344-01-00 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот директор на ООЗТ комунално услужно претпријатие „Единство“ — Св. Николе, во состав на РО на здружен труд за превоз на патници и стока во земјата и странство, туризам, угостителство, застапување на странски фирми и комунално-механички сервисни услуги „Балканшпед“ — Радовиш Гелевски Коцев Ангел, се именува за в. д. директор Јовановски Јордан.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Единство“ Св. Николе бр. 517 од 27. VIII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 259/76. (160)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 151 од 31. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 390 ја запиша во судскиот регистар промената на предметот на работење на Трговската организација на големо за земјоделско-сточарски производи и механизација и репроматеријали „Слобода“, со седиште во Штип, така што досегашната дејност се проширува уште со:

— откуп и пласман на водоземци од индивидуални и правни лица;

— откуп на рептили и полжави како и жаби од индивидуални и правни лица;

— откуп на билни растенија за фармацевтската индустрија;

— откуп на маховина, клека, шипки и др.;

— откупот и пласманот на горенаведените производи ќе се врши преку магацини и откупни центри;

— пласман на големо и мало на разнo јужно овошје;

— барање согласност за пласман преку мало-продажба на разни прехранбени производи наведени во самата регистрација, како и семенски материјал (мало-продажба преку тезги на пазаришта во Штип).

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Работната организација, бр. 170 од 29. III. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 151/77. (217)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 33 од 10. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 12 ја запиша во судскиот регистар деловната единица под назив: Земјоделска задруга „Оризарство“, с. Колешино, Струмичко — Деловна единица — Продавница бр. 6, со седиште во Струмица, ул. „Кирил и Методи“ бр. 40.

Предмет на работење:

— продажба на мало на следните стоки: трговски мешани колонијални стоки, електроуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб, брашно, сувомесни производи, смрзната риба и пилешко смрзнато место, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари, гумени и пластични производи и друго.

Раководител на продавницата е Ризов Ѓорѓи.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Оризарство“ бр. 02-608 од 11. VIII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 33/76. (147)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 33 од 27. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 255-00-46 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работење (дејноста) на Деловната единица — Склад за промет на огревен и градежен материјал на големо и мало бр. 12, со седиште во Св. Николе, ул. „Ангел Трајчев“ бб во состав на „Прогрес“ — организација на здружен труд за трговија на големо и мало од Св. Николе се проширува уште и со:

— продажба на сите видови градежен и огревен материјал на големо и мало.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за трговија на големо и мало „Прогрес“ — Св. Николе, бр. 02-65/7 од 21. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 33/77. (209)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 34 од 27. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 255-00-44 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работењето (дејноста) на Деловната единица Киоск за цигари бр. 29, со седиште во Св. Николе, во состав на „Прогрес“ организација на здружен труд за трговија на големо се проширува уште и со:

— промет со судски марки, таксени марки, поштенски марки, меници и останати хартии од вредност, школски материјал и играчки.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за трговија на големо и мало „Прогрес“ — Св. Николе, бр. 02-65/7 од 21. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 34/77. (210)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 32 од 27. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 255 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работењето (дејноста) на ОЗТ за трговија на големо и мало „Прогрес“ од Св. Николе се проширува уште со:

— промет и продажба на таксени марки, судски марки, поштенски марки, меници и останати хартии од вредност.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ за трговија на големо и мало „Прогрес“ — Св. Николе, бр. 02-65/7 од 21. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 32/77. (211)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 14 од 24. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 205-06-00 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работењето на ООЗТ за промет на големо и мало со угостителство —

Чешиново, во состав на „Опалит“ производно-индустрискиот комбинат — Чешиново се проширува уште и со:

— промет на текстил, конфекција, трикотажа и обувки;

— откуп на селскостопански стоки;

— пакување на индустриски стоки;

— пакување на селскостопански стоки.

Овластени за потпишување на имотот на жиро-сметката на ООЗТ за промет на големо и мало со угостителство се следните лица:

— Ванчо Ѓорѓиев, директор на ООЗТ промет,

— Лазар Стојанов, шеф на големопродаја,

— Тиме Ѓорѓиев, шеф на малопродаја со угостителство.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ за промет на големо и мало со угостителство бр. 0201-347 од 26. III. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 14/77. (203)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 3 од 12. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 220-01-00 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот в.д. директор на ООЗТ — Изградба, одржување и експлоатација на основни објекти и мрежа — Кочани во состав на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани Арсов Трајко му престанува. За директор е именуван Кушевски Мирослав, кој со полни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Водостопанското претпријатие „Брегалница“ — Кочани, бр. 02-РС-5-1-2 од 7. I. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 3/77. (207)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 37 од 3. II. 1977 година, на регистарска влошка бр. 232 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ Гимназија „Наум Наумовски — Борче“ — Пробиштип Јакимов Добре му престанува. За в.д. директор е именувана Радинска Македонка.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Училишниот совет на ОЗТ Гимназија „Наум Наумовски — Борче“ — Пробиштип, бр. 03-6/1 од 3. II. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 37/77. (208)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 15 од 24. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 128 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ Основно училиште „Гоце Делчев“ од село Митрашинци, Беровско Јовановски Димитар се менува. За в.д. директор е именувана Калациски Ратко Атанас кој со полни и неограничени овластувања ќе ја потпишува и застапува основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ Основно училиште „Гоце Делчев“ од село Митрашинци, Беровско, бр. 01-211 од 20. I. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 15/77. (197)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 26 од 27. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 203-00-06 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работењето на Делов-

ната единица бр. 56, со седиште во село Тркање, Кочанско, во состав на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани при РО „Нова трговија“ — Кочани се проширува уште и со продажба на леб.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани во состав на РО „Нова трговија“ — Кочани, бр. 0201-3/5 од 9. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 26/77. (201)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 30 од 27. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 203-00-78 го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Продавница бр. 68, со седиште во Кочани, во состав на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани на Трговската работна организација „Нова трговија“ — Кочани ќе ја потпишува односно ќе ги потпишува заклучниците и испратниците за продадената стока лицето Цибеvsка Костадинка.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани, бр. 0404-1991 од 4. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 30/77. (204)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 4 од 12. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 33 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот в.д. директор Крстевски Ванчо престанува. За в.д. директор на ОЗТ Дом на културата „Крсте Мисирков“ — Св. Николе е именувана Мишев Лазар Благој, кој ќе ја застапува и потпишува, без ограничување организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на Домот на културата „Крсте Мисирков“ — Св. Николе, бр. 515 од 23. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 4/77. (212)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 55 од 1. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 367 го запиша во судскиот регистар следното: ООЗТ „Извоз увоз“ малограничен промет со НР Бугарија и Грција и транзит со сите видови трговски стоки од дејноста на работната организација, со седиште во Струмица ќе ја застапува и потпишува во меѓусебните односи во правниот промет со трети лица Семеновски Кирил, в.д. директор, и Серафимовски Иван, шеф на отсекот за „Извоз-увоз“ при ООЗТ „Извоз-увоз“ — Струмица.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Извоз-увоз“ — Струмица во состав на РО „Југо-промет“ — Струмица, бр. 02-144/1 од 17. II. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 55/77. (215)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 131 од 23. III. 1977 година, на регистарска влошка бр. 230-03-00 и 230-04-00 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот овластен потписник на ООЗТ — трговија на големо и мало „Снабдител“ — Штип во состав на „Макпромет“ — производно трговско претпријатие на големо и мало — Штип Пеев Ѓорѓи се брише од регистарот. На негово место е овластен да ја потпишува ООЗТ „Снабдител“ — лицето Димитров Јанко и новиот овластен потписник — Чучков Кирил.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Снабдител“ — Штип, бр. 02-31 од 11. III. 1977 година.

ООЗТ — Трговија на големо и мало — Штип, во состав на „Макпромет“ — Штип ќе ја потпишуваат новоовластените потписници: Атанасов Коле и Гицев Николчо.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Трговија на големо и мало“ — Штип, бр. 02-158 од 16. III. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 131/77. (218)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 335 од 9. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Продавница бр. 33, со седиште во село Мојанци, Кочанско, во состав на ООЗТ „Прехрана“ при Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани, ја дополнува својата дејност уште со продажба на леб.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Прехрана“ при „Нова трговија“ — Кочани, бр. 0201-3/5 од 9. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 335/76. (138)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 336 од 9. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Продавница бр. 66, со седиште во село Истибање, Кочанско, во состав на ООЗТ „Прехрана“ при Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани престана со своето работење.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Нова трговија“ — Кочани, бр. 0201-1/21 од 17. X. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 336/76. (139)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 334 од 9. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Продавница бр. 74, со седиште во с. Тркање, Кочанско, во состав на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани, при РО „Нова трговија“ — Кочани ќе обавува уште и продажба на леб.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани, бр. 0201-3/5 од 6. XI. 1976 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 334/76. (137)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Уверение за заварувач на име Славко Крстевски, ул. „П. Тошев“ бр. 40, Прилеп. (2632)

Здравствена легитимација на име Вела Стојаноска, ул. „Б. Шемкоски“ бр. 46, Прилеп. (2633)

Воена книшка АГ—49511, издадена од Одделението за народна одбрана на СО — Кратово на име Саве Т. Мијалков, с. Емирица, Кратово. (2634)

Работна книшка на име Велјан Јошевски, с. Жабјани, Битола. (2635)

Свидетелства од III и IV година и диплома на име Шинаси Мемети, с. Глоги, Тетово. (2636)

Работна книшка на име Насуф Цуцак, с. Оризари, Т. Велес. (2637)

Работна книшка на име Борис Карацов, ул. „К. Рогузаров“ бр. 32, Т. Велес. (2638)

Работна книшка на име Никола Ивановски, ул. „23“ бр. 43, Битола. (2639)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Бешиште, на име Дафина Милошевска, с. Бешиште, Прилеп. (2640)

Возачка дозвола на име Павле Мамула, ул. „ЈНА“ бр. 2, Тетово. (2641)

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на име Стојан Трпковски, ул. „Т. Циповски — Мерџан“ бр. 78, Тетово. (2642)

Ученичка книшка на име Паце Николоски, ул. „И. Антески“ бр. 3, Гостивар. (2643)

Здравствена легитимација на име Јелена Калтури, ул. „Беличица“ — 35, Гостивар. (2644)

Лична карта на име Јелена Калтури, ул. „Беличица“ — 35, Гостивар. (2645)

Здравствена легитимација на име Есат Калтури, ул. „Беличица“ бр. 35, Гостивар. (2646)

Лична карта на име Есат Калтури, ул. „Беличица“ бр. 35, Гостивар. (2647)

Уверение за положен испит електричар на име Силјан Игнески, ул. „Браќа Гиноси“ — Гостивар. (2648)

Свидетелства од II, III, IV клас и диплома на име Алимурат Исмаили, с. Доброште, Тетово. (2649)

Лична карта издадена од Тетово на име Абди Алифекри, с. Стримница, Тетово. (2650)

Свидетелство од III клас гимназија на име Шериф Амзаи, с. Беловиште, Гостивар. (2651)

Свидетелство и диплома на име Хусеин Хусеини, с. Доброште, Тетово. (2652)

Возачка дозвола на име Ајет М. Етеми, с. Палатица, Тетово. (2653)

Свидетелства од V и VI одделение на име Петко Милески, ул. „Пр. Бригада“ бр. 10, Тетово. (2654)

Режи карта на име Љуба Митковска, с. Теово, Г. Велес. (2655)

Свидетелство за I година гимназија на име Ѓорѓи Пирганоски, ул. „Поп Спасе Егумен“ бр. 11, Прилеп. (2656)

Ученичка книшка од VIII одделение на име Талат Мамудоски, ул. „Авала“ бр. 27, Прилеп. (2657)

Диплома за ВК — бравар, издадена од Градското собрание во Скопје на име Христо Ламев, Скопје. (2658)

Воена книшка издадена од Скопје на име Среќко Симуноски, Скопје. (2659)

Воена книшка издадена од Скопје на име Екрем Кантуров, Скопје. (2660)

Воена книшка издадена од Скопје на име Јовче Донев, Скопје. (2661)

Воена книшка издадена од Скопје на име Насер Мустафа, Скопје. (2662)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ебиб Шакиров, Титоград. (2663)

Воена книшка издадена од Краљево на име Јусуф Чиљафи, Скопје. (2665)

Воена книшка издадена од Скопје на име Рамадан Демири, Скопје. (2666)

Свидетелства за завршено II и III година, издадени од Индустриското училиште „Киро Спанцов — Брко“ — Кавадарци на име Васо Станоев, Кавадарци. (2667)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Максим Пупунчевски, с. Слепче, Д. Хисар. (2668)

Диплома за завршено економско училиште „Кочо Рацин“ — Скопје на име Милена Змејкоска, Скопје. (2669)

Работна книшка издадена од Куманово на име Иљаз Таири, Куманово. (2670)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бајрам Рамадан, Скопје. (2671)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Љупчо Петровски, Скопје. (2672)

Работна книшка издадена од Скопје на име Асан Рушид, Скопје. (2673)

Лична карта на име Миџаит Азизи, с. Равен, Гостивар. (2674)

Свидетелство за завршен испит на име Лена Такшева, ул. „Г. Х. Панзов“ бр. 32, Т. Велес. (2675)

Свидетелство за завршен IV клас на име Лена Такшева, ул. „Г. Х. Панзов“ бр. 32, Т. Велес. (2676)

Свидетелство за VIII одделение на име Богдан Силески, ул. „Мечкин Камен“ бр. 124, Прилеп. (2677)

Свидетелство од II година на име Орце Павловски, ул. „Н. Парапунов“ бр. 174, Гостивар. (2678)

Возачка дозвола на име Демир Ислами, с. Врањовце, Гостивар. (2679)

Свидетелство за VII одделение на име Вахудин Касами, с. Топлица, Гостивар. (2681)

Свидетелство за завршено основно училиште на име Шерафедин Хасити, с. Врапчиште, Гостивар. (2682)

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од Училиштето „Ванчо Милановски“ с. Кшање — Куманово на име Гојчо Мишевски, с. Кокошиње, Куманово. (2683)

Работна книшка на име Сунчица Балканска, ул. „Димитар Влахов“ бр. 43, Куманово. (2684)

Свидетелство за VI одделение на име Горе Мироски, с. Браилово, Прилеп. (2685)

Здравствена легитимација на име Томас Јосески, Прилеп. (2686)

Уверение бр. 08-783/1 од 12. III. 1971 година, издадено од СО — Берово на име Најден Лазаров, с. Трсино, Витица. (2687)

Свидетелство за II година гимназија на име Снежана Милчикоска, ул. „Кире Гаврилоски“ бр. 17, Прилеп. (2688)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома за завршен испит издадени од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Стинан Мемети, Тетово. (2689)

Свидетелства за I, II, III, IV година и диплома, издадени од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Хусеин Хусеини, с. Доброште, Тетово. (2690)

Свидетелства за I, II, III, IV година и диплома, издадени од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Рувиде Сулејмани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 114, Тетово. (2691)

Свидетелство за IV година, издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ Тетово на име Нагиб Алиџи, с. Камењане, Тетово. (2692)

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Кенан Адили, ул. „Ленин“ бр. 17, Тетово. (2693)

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Моска Шкипе, ул. „Ленин“ бр. 17, Тетово. (2694)

Свидетелство за IV одделение основно училиште на име Мустафа Дибери, с. Стримница, Тетово. (2695)

Возачка дозвола на име Благој Самарџиев, ул. „11 Октомври“ бр. 7, Т. Велес. (2696)

Свидетелства за III, IV клас и диплома на име Азир Нуредини, с. Речане, Гостивар. (2697)

Свидетелство од II година, издадено од Училиштето „Перо Наков“ — Куманово на име Момчило Спасовски, с. М. Нагоричане, Куманово. (2698)

Работна книшка на име Летка Демировска, Куманово. (2699)

Работна книшка на име Владе Златановски, Скопје. (2700)

Воена книшка на име Славе Мижимакоски, с. Мислешев, Струга. (2701)

Свидетелство за II година гимназија на име Бранко Јованоски, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 20, Прилеп. (2702)

Свидетелство за VIII одделение на име Милан Робески, ул. „Орде Кобецо“ бр. 7, Прилеп. (2703)

Свидетелство за I година гимназија на име Сали Селмани, с. Беловиште, Гостивар. (2704)

Свидетелство за III клас гимназија на име Менду Јусуфи, с. Градец, Неготино. (2705)

Свидетелство за V одделение на име Емрја Адили, с. Топлици, Гостивар. (2706)

Свидетелство за VIII одделение на име Вера Стојаноска ул. „Стр. Симонов“ бр. 42, Куманово. (2707)

Воена книшка на име Ангелко Денковски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 1, Куманово. (2708)

Свидетелство за матурски испит на име Мино Настески, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 94, Тетово. (2709)

Лична карта на име Сефер Бајрами, с. Селце, Тетово. (2710)

Пасош на име Сефер Бајрами, с. Селце, Тетово. (2711)

Возачка дозвола на име Сефер Бајрами, с. Селце, Тетово. (2712)

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Браим Алилај, Тетово. (2713)

Свидетелство на име Себат Целадини, с. Желино, Тетово. (2714)

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Сабедин Арифџи, с. Камењане, Тетово. (2715)

Свидетелство за VI одделение на име Алифекри Каримани, с. Жеровјане, Тетово. (2716)

Здравствена легитимација на име Сефе Куртиши, ул. „Н. Парапунов“ бр. 66, Гостивар. (2717)

Свидетелство за VII одделение на име Едип Цафери, с. Топлица, Гостивар. (2718)

Свидетелство од IV одделение на име Бари Мучо, с. Врапчиште, Гостивар. (2719)

Свидетелство за VII одделение на име Вајлин Јашари, с. Топлица, Гостивар, Гостивар. (2720)

Свидетелство за VII одделение на име Фесат Алиу, с. Топлица, Гостивар. (2721)

Свидетелство за V одделение на име Неџат Дурмиши, с. Топлица, Гостивар. (2722)

Свидетелство за VII одделение на име Сабедин Реџити, с. Врапчиште, Гостивар. (2723)

Уверение за сидаро-тесар на име Шабан Асани, с. Скудриње, Гостивар. (2724)

Уверение од тесарски и сидарски занает на име Бедримунир Селмани, с. Врапчиште, Гостивар. (2725)

Свидетелство за VI одделение на име Фуат Акифи, с. Топлица, Гостивар. (2726)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ристо Илиовски, Скопје. (2727)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Велимир Булбуловски, Скопје. (2728)

Упат за приоритет за вработување, издаден од Заводот за вработување — Скопје на име Даница Петковска, Скопје. (2729)

Ученичка книшка за завршена III година, издадена од ГМЦ — градежен отсек (ракувач на градежни машини) на име Сами Беговски, Скопје. (2731)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Учителската школа Зеф Љуш Марку — Скопје на име Шукри Лимани, Скопје. (2733)

Свидетелство за положен курс по шиене и кроење, издадено од Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ — Скопје на име Слободанка Дичевска, Скопје. (2735)

Свидетелства за завршена I, II и III година, издадени од Градежно-машинскиот центар за стручно образование на кадри во Скопје на име Божа Величковиќ, ул. „Р. Домановиќ“ бр. 25, Врање. (2736)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Веида Шабан, Скопје. (2737)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Јана Горик, Косовска Каменица. (2739)

Свидетелство на име Весела Чоклевска, Берово. (2740)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Дедо Ило Малешевски“ — Берово на име Весела Мушкарска, с. Смојмирово, Берово. (2741)

Ученичка книшка на име Родна Спасова, ул. „Ст. Богоев“ бр. 21, Т. Велес. (2742)

Работна книшка на име Ружица Милошева, ул. „Брегалница“ бр. 10, Битола. (2743)

Диплома за техничко училиште на име Томе Јосифовски, ул. „К. Јосифов“ бр. 36, Битола. (2744)

Здравствена легитимација на име Костадин Карапеевски, ул. „М. Пијаде“ бр. 269, Прилеп. (2745)

Здравствена легитимација на име Ѓорѓија Карапеевски, ул. „М. Пијаде“ бр. 269, Прилеп. (2746)

Свидетелство за завршено трговско училиште на име Верка Рујаноска, ул. „М. Козар“ бр. 62, Прилеп. (2747)

Свидетелство од III година, издадено од Трговскиот училишен центар на име Живко Мицакоски, с. Вранче, Прилеп. (2748)

Свидетелство од I година гимназија на име Петре Петрески, ул. „Тризла“ бр. 7, Прилеп. (2749)

Свидетелство од II година, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Борче Косевски, с. Сопотско, Ресен. (2750)

Свидетелство за завршено V одделение на име Трајанка Паунова, Градско, Т. Велес. (2751)

Работна книшка на име Летка Ангелова, ул. „Д. Груев“ бр. 34, Т. Велес. (2752)

Диплома и свидетелство за III и IV година на име Нухиу Бедри, с. Одри, Тетово. (2753)

Диплома на име Осман Сулејмани, ул. „Радован Цоник“ бр. 17, Тетово. (2754)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Осмолетката „Браство“ — с. Челопек на име Савица Трпчевска, с. Блаце, Тетово. (2755)

Свидетелства од I и IV разред гимназија на име Ибраим Дервиши, с. Боговиње, Тетово. (2756)

Диплома и свидетелство, издадени од Гимназијата „К. Пајчиновиќ“ на име Реџеп Мустафаи, с. Синичане, Тетово. (2757)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зејнула Зејнула, с. Цепчиште, Тетово. (2758)

Свидетелства од I, II, III, IV година и диплома на име Хусеин Хусеини, с. Доброште, Тетово. (2759)

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Ариф Цека, ул. „И. Р. — Лола“ бр. 341, Тетово. (2760)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шамиран Јакупи, с. Раковец, Тетово. (2761)

Свидетелства од III и IV клас гимназија на име Фадил Зејнели, ул. „Благоја Тоска“ бр. 5, Тетово. (2762)

Диплома и IV клас гимназија на име Адилџи, ул. „Ленин“ бр. 17, Тетово. (2763)

Свидетелство од I година, издадено од УСНО „Злате Малакоски“ на име Благоја Стеваноски, ул. „Г. Делчев“ згр. 31/8, Гостивар. (2764)

Свидетелство од I година, издадено од УСНО „Злате Малакоски“ на име Љупчо Лазаревски, ул. „Н. Тесла“ бр. 55, Гостивар. (2765)

Свидетелство од I година, издадено од УСНО „З. Малакоски“ на име Дончо Спасеноски, ул. „Ж. Брајкоски“ бб, Гостивар. (2766)

Свидетелство за завршен испит и свидетелство од III клас економско училиште на име Миодраг Николоски, ул. „С. Спирески“ бр. 4, Гостивар. (2767)

Свидетелство за IV година економско училиште на име Славица Пејчиноска, ул. „Бр. Гиноски“ бр. 64, Гостивар. (2768)

Свидетелство од IV одделение на име Али Исмаили, с. Лакавица, Гостивар. (2769)

Свидетелство на име Зулфиќар Мислиу, с. Чајле, Гостивар. (2770)

Свидетелство за III година гимназија на име Сузана Јорданоска, ул. „Будимаш“ бр. 6, Прилеп. (2771)

Ученичка книшка за незавршено VI одделение на име Пецо Јанчески, ул. „Б. Кидрич“ бр. 12, Прилеп. (2772)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Ацко Крстески, с. Галичани, Прилеп. (2773)

Ученичка книшка на име Киро Стојаноски, ул. „М. Тито“ бр. 112, Прилеп. (2774)

Свидетелство за IV одделение на име Александра Ѓорѓиева, ул. „Васа Кошулова“ бр. 22, Т. Велес. (2775)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Централното основно училиште „Даме Груев“ — Градско на име Марика Дукова, Градско. (2776)

Свидетелство од VIII одделение на име Рефик Шабани, с. Пирок, Тетово. (2777)

Лична карта издадена од СУП — Тетово на име Мифтар Нухи, ул. „И. Р. Лола“ бб, Тетово. (2778)

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Абуш Бајрами, с. Требош, Тетово. (2779)

Здравствена легитимација на име Насер Мустафи, ул. „Ленин“ бр. 103, Тетово. (2780)

Дозвола на име Миливоје Јовановски, ул. „Т. Ц. Мерџан“ влез III/5, Тетово. (2781)

Свидетелство од I до IV клас и диплома, издадени од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ на име Таир Велију, с. Доброште, Тетово. (2782)

Земјоделска здравствена легитимација на име Белкисе Џефери, с. Боговиње, Тетово. (2783)

Свидетелство од VIII одделение на име Мамут Ферати, с. Одри, Тетово. (2784)

Свидетелство од VII одделение на име Љатиф Идризи, с. Порој, Тетово. (2785)

Свидетелство за V одделение на име Јонуз Сејфулаи, с. Вралчиште, Гостивар. (2786)

Свидетелство за VI одделение на име Џумаљи Арифи, с. Врановце, Тетово. (2787)

Свидетелство за VII одделение на име Фекри Беџети, с. Топлица, Гостивар. (2788)

Свидетелство за VI одделение на име Синандин Мурати, с. Вралчиште, Гостивар. (2789)

Свидетелство за V одделение на име Салуш Булџизаку, с. Вралчиште, Гостивар. (2790)

Воена книшка, издадена од Одделението за народна одбрана — Ресен на име Дилавер Шабана Далиповски, с. Лавци, Ресен. (2791)

Диплома за завршено средно занатско училиште „Перо Наков“ — Куманово, на име Перица Наќески, с. Колицко, Куманово. (2792)

Свидетелство за завршено прва година УЗУС во Т. Велес на име Љубе Тасков, с. Градско, Т. Велес. (2793)

Свидетелство за II година, издадена од ХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Луиза Андова, ул. „М. Тито“ бр. 69-1/4, Т. Велес. (2794)

Свидетелство за II година индустриско училиште на име Ленче Стојманова, ул. „Б. Главини“ бр. 65, Т. Велес. (2795)

Свидетелство за VII одделение на име Исен Асани, с. Порој, Тетово. (2796)

Диплома од IV клас на име Засније Глигурчук, ул. „Б. Кочоски“ бр. 109, Тетово. (2797)

Свидетелство од VIII одделение на име Али-мани Кемаледини, Тетово. (2798)

Свидетелства за I, II и III година гимназија на име Идриз Реџеџи, с. Речица, Тетово. (2799)

Свидетелство на име Идни Ејупи, с. Речица, Тетово. (2800)

Свидетелство за V одделение на име Бајрам Меџити, с. Тетово, Тетово. (2802)

Свидетелства за I, II, III, IV година и диплома за завршен испит на име Али Фетаху, ул. „Б. Миладинови“ бр. 318, Тетово. (2803)

Диплома и свидетелства од I, II, III и IV година на име Невзат Велиу, с. Доброште, Тетово. (2804)

Свидетелство од IV одделение на име Рами Муртезани, с. Требош, Тетово. (2805)

Свидетелство за I година гимназија на име Александар Богорончески, ул. „Кирил и Методи“ бр. 10, Прилеп. (2806)

Свидетелство за III година гимназија на име Владо Димоски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 131, Прилеп. (2807)

Работна книшка на име Јордан Јордановски, ул. „Јоле Андоноски“ бр. 2, Прилеп. (2808)

Свидетелство за II година економско училиште на име Здравко Ристески, ул. „Ленин“ бр. 86, Прилеп. (2809)

Свидетелство од 64/65 година на име Благоја Тодороски, Прилеп. (2810)

Свидетелство за I година издадено од гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Милка Кафеџиска, Делчево. (2811)

Свидетелство за VII одделение на име Панче Јаковоски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 27, Кр. Паланка. (2812)

Диплома на име Реџеп Шефко, с. Д. Баџица, Гостивар. (2813)

Диплома на име Абуфер Шефко, с. Д. Баџица, Гостивар. (2814)

Потврда од авто школа бр. 0603-4/76 на име Керим Сулејмани, с. Равен, Гостивар. (2815)

Свидетелство за VII одделение на име Нафи Фетан, с. Чајле, Гостивар. (2816)

Свидетелство за VII одделение на име Мемеди Лазати, с. Балиндол, Гостивар. (2817)

Свидетелства од I, II и III година гимназија на име Шабан Зурат, с. Г. Баџица, Гостивар. (2818)

Свидетелство за IV одделение на име Сејдин Сејдини, с. Србиново, Гостивар. (2819)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Стручното училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Слободан Атанасовски, Скопје. (2820)

Кредитно писмо бр. 3 од 20. VI. 1977 година, издадено од Стопанската банка — Филијала — Скопје на име Спасена Ангелова, Скопје. (2821)

Воена книшка издадена од Суботица, на име Столе Миновски, Скопје. (2822)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Благоја Трајковски, Скопје. (2823)

Воена книшка издадена од Скопје на име Веле Јосифовски, Скопје. (2824)

Воена книшка издадена од Брчко на име Миле Трајковски, Скопје. (2826)

Свидетелство за III година издадено од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Славица Јанакиевска, Скопје. (2827)

Свидетелство за завршена I и III година, издадени од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Весна Милеска, Скопје. (2828)

Воена книшка издадена од Гаковица на име Душан Маневски, Скопје. (2830)

Ученичка книшка за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Браќа Рамиз Хамит“ — Скопје на име Џемаил Јонуз, Скопје. (2831)

Свидетелство и ученичка книшка за завршена I година, издадено од Средното училиште „Димитар Влахов“ — Скопје на име Џемаил Јонуз, Скопје. (2832)

Свидетелства од I до IV година и диплома на име Цека Исни, ул. „Мирса Асен“ бр. 11, Тетово. (2835)

Свидетелства од I до IV година гимназија на име Дрита Касими, с. Речица, Тетово. (2836)

Свидетелство за III година гимназија на име Камбери Музафер, ул. „101“ бр. 7, Тетово. (2837)

Свидетелства за I, II, III и IV година гимназија на име Ајдини Имери, с. Пирок, Тетово. (2838)

Свидетелства за I и II година гимназија на име Насер Аику, с. Боговиње, Тетово. (2839)

Свидетелство за III година гимназија на име Идриз Брки, с. Доброште, Тетово. (2840)

Свидетелство за III година гимназија на име Афет Реџеџи, с. Одри, Тетово. (2841)

Свидетелство за VI клас на име Реџеп Азизи, с. Боговиње, Тетово. (2842)

Свидетелство за I година гимназија на име Бесник Мурсели, ул. 102 бр. 13, Тетово. (2843)

Лична карта издадена од СУП — Нови Сад на име Алими Неџбедина, с. Добарце, Тетово. (2844)

Свидетелство за III година гимназија на име Тоде Видоски, с. Фалише, Тетово. (2845)

Свидетелства од I до IV година и диплома за гимназија на име Мехди Мемети, ул. „Џетинска“ бр. 97, Тетово. (2846)

Свидетелства од I до IV одделение основно училиште на име Незир Реџеџи, с. Џепчиште, Тетово. (2847)

Свидетелство за VIII одделение на име Беќир Асани, с. Боговиње, Тетово. (2848)

Свидетелство за IV година и диплома за гимназија на име Имери Џеват, с. Речица, Тетово. (2849)

Свидетелство за IV година и диплома за гимназија на име Тахири Рамадан, с. Пршовци, Тетово. (2850)

Свидетелство на име Тајур Исмаили, с. Боговиње, Тетово. (2851)

Свидетелство за VII одделение на име Милица Ристовска, с. Туденце, Тетово. (2852)

Свидетелство за III година гимназија на име Исени Абдилатими, с. Доброште, Тетово. (2853)

Свидетелства од I до IV година и диплома за гимназија на име Идриз Илџи, ул. „Ј. Сандански“ бр. 3, Тетово. (2854)

Свидетелства за III, IV и диплома за гимназија на име Садулаи Беса, с. Теарце, Тетово. (2855)

Свидетелство за III година гимназија на име Мухамед Белили, с. Шипковица, Тетово. (2856)

Работна книшка на име Роза Галабовска, с. Владимирова, Берово. (2857)

Воена книшка на име Заим Ценоски, с. Окиси, Струга. (2858)

Свидетелство за VIII одделение на име Димитар Миловски, с. Панчарево, Пехчево. (2859)

Работна книшка на име Миодраг Павичевиќ, ул. „11 Октомври“ бр. 17/I, Куманово. (2860)

Свидетелство за VII одделение на име Садик Хајдари, с. Топлице, Гостивар. (2861)

Свидетелство за основно училиште на име Исмаили Демири, с. Добридол, Гостивар. (2862)

Свидетелство од II година на име Миољуб Спировски, с. Саракино, Тетово. (2863)

Свидетелство од VII одделение на име Бесим Фетан, с. Чегране, Гостивар. (2864)

Пасош бр. МА 378722 на име Кирил Ивановски, ул. „Хелсинки“ бр. 36, Скопје. (2865)

Сообраќајна дозвола ТЕ 68—34 на име ЖАС — Скопје ЕЗТ, Гостивар. (2866)

Свидетелство за VIII одделение вечерно училиште на име Надежда Стојаноска, ул. „Егејска“ бр. 89, Прилеп. (2867)

Ученичка книшка за IV одделение на име Коста Канески, ул. „Оцка Милошеска“ бр. 4, Прилеп. (2868)

Работна книшка издадена од Заводот за вработување — Скопје на име Мирко Петковски, Скопје. (2833)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од училиштето во с. Делегожди, на име Нејат Рамадани, с. Требишта, Струга. (2834)

Воена книшка на име Томислав Ацески, ул. „Водњанска“ бр. 50, Скопје. (2869)

Свидетелство за I година економско училиште на име Марјанка Најдоска, ул. „Мечкин Камен“ бр. 20, Прилеп. (2870)

Свидетелство за VIII одделение на име Зурап Хајдари, с. Топлица, Гостивар. (2871)

Свидетелство од I година на име Елези Садри, с. Чајле, Гостивар. (2872)

Свидетелство од IV одделение на име Ариф А. Сами, с. Лакавица, Гостивар. (2873)

Свидетелство од IV одделение на име Хајрула Бекири, с. Форино, Гостивар. (2874)

Диплома на име Буда Трпески, ул. „Страхил Симоноски“ бр. 27, Гостивар. (2875)

Свидетелство од IV клас гимназија на име Буда Трпески, ул. „Стр. Симоноски“ бр. 27, Гостивар. (2876)

Свидетелство од IV одделение на име Зулфи Асани, с. Лакавица, Гостивар. (2877)

Возачка дозвола на име Бајрам Лимани, ул. „П. Попоски“ бр. 42, Гостивар. (2878)

Сообраќајна книшка на име Бајрам Лимани, ул. „П. Попоски“ бр. 42, Гостивар. (2878)

Работна книшка на име Даница Срќевска, ул. „Н. Парапунов“ бр. 107, Гостивар. (2879)

Свидетелство за I клас индустриско училиште на име Сулејман Халими, с. Зајас, Кичево. (2880)

Свидетелство од III клас гимназија на име Станка Крстевска, кеј „Вардар“ бр. 66, Гостивар. (2881)

Свидетелство од I клас гимназија на име Синан Љутви, ул. „Ленинградска“, Гостивар. (2882)

Свидетелство од I година на име Драган Симиќ, ул. „142“ бр. 35, Гостивар. (2883)

Свидетелство од VI одделение на име Фикрит Синани, с. Чајле, Гостивар. (2884)

Свидетелства од II и III клас гимназија на име Ирфан Исљами, с. Градец, Гостивар. (2885)

Свидетелства од II и III клас на име Лиман Ибраими, с. Добридол, Гостивар. (2886)

Свидетелство од VIII одделение на име Ферзи Вехапи, с. Каменјане, Тетово. (2887)

Свидетелство за VIII одделение на име Месут Шабани, с. Градец, Тетово. (2888)

Земјоделска здравствена легитимација на име Менсур Зеадини, с. Желино, Тетово. (2889)

Здравствена легитимација бр. 634003, издадена од ЗСО — Скопје на име Милан Димитриевски, с. Рогачево, Тетово. (2890)

Свидетелство за VI одделение на име Бекри Азири, с. Радиовце, Тетово. (2891)

Свидетелство за VII одделение на име Алија Ферати, с. Жеровјане, Тетово. (2892)

Свидетелства од II, III, IV година и диплома на име Лума Сулејман, ул. „Џетинска“ бр. 37, Тетово. (2893)

Возачка дозвола на име Андро Јанкоски, ул. „138“ бр. 13, Тетово. (2894)

Свидетелство од I до IV клас и диплома на име Камил Камили, ул. „М. Ацев“ бр. 23, Тетово. (2895)

Свидетелство од IV разред гимназија на име Узјан Рамадани, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 18, Тетово. (2896)

Свидетелства за II и III клас и диплома на име Реџеп Мусаи, ул. „Призренска“ бр. 1, Тетово. (2897)

Свидетелство од I до IV клас гимназија на име Меди Велиу, ул. „Борче Кочоски“ бр. 8, Тетово. (2898)

Свидетелства од I до IV клас гимназија и диплома на име Наџи Мемети, ул. „И. Р. Лола“ бр. 66, Тетово. (2899)

Свидетелство за II клас на име Рамадан Тахири, с. Пршовце, Тетово. (2900)

Свидетелство од IV одделение на име Сулејман А. Сулејмани, с. Порој, Тетово. (2901)

Свидетелство од III година, издадено од ХТТУ — Т. Велес на име Нада Митровска, с. Сујаклари, Т. Велес. (2902)

Свидетелство на име Љубица Дамеска, ул. „Колет Цветков“ бр. 84, Т. Велес. (2903)

Свидетелство за VIII одделение на име Стојадин Иваноски, ул. „Ѓемициска“ бр. 2а, Куманово. (2904)

Воена книшка издадена од В. П. 9091 — Битола на име Милован Недељковиќ, с. Умин Дол, Куманово. (2905)

Свидетелства од I и II клас, издадени од Училиштето „Перо Наков“ на име Нехат Ибиши, с. Ваксинце, Куманово. (2906)

Свидетелство од I година, издадено од Училиштето „Перо Наков“ на име Зоран Крстевски, ул. „Д. Божинов“ бр. 62, Куманово. (2907)

Воена легитимација бр. 020373 на име Бранислав Дашиќ, ул. „М. Тито“ бр. 37/10, Куманово. (2908)

Свидетелство од VIII одделение на име Маре Јанкулоска, ул. „Д. Наредникот“ бр. 61а, Прилеп. (2909)

Свидетелство од VIII одделение на име Новко Димоски, ул. „Тризла“ бр. 313, Прилеп. (2910)

Работна книшка на име Надежда Талеска, ул. „Мечкин камен“ бр. 66, Прилеп. (2911)

Свидетелство за завршен испит на име Трајанчо Ташев, ул. „Љубен Весов“ бр. 2, Т. Велес. (2912)

Свидетелство од III и IV година и диплома на име Митко Крлев, ул. „Б. Горев“ бр. 61, Т. Велес. (2913)

Свидетелство од VIII одделение на име Слободанка Ризовска, с. Десово, Т. Велес. (2914)

Свидетелство од IV одделение, издадено од Училиштето „К. Неделковски“ на име Иванка Корбева, Т. Велес. (2915)

Свидетелство од III разред на име Рамадан Тахири, с. Пршовце, Тетово. (2916)

Свидетелство од I клас индустриско училиште на име Исмаил Јакупи, ул. „Драге Тодороски“ бр. 34, Гостивар. (2917)

Свидетелство од I година гимназија на име Керим Даути, с. Форино, Гостивар. (2918)

Свидетелства од III и IV година гимназија на име Шезо Алили, с. Д. Ѓоновица, Гостивар. (2919)

Диплома издадена од гимназија — педагошки смер на име Шезо Алили, с. Д. Ѓоновица, Гостивар. (2920)

Свидетелство од III и IV година гимназија и диплома на име Маир Мифтари, с. Симница, Гостивар. (2921)

Свидетелство од III и IV година и диплома од техничка школа — машински смер на име Славко Богдановски, ул. „Балиндољска“ бр. 227, Гостивар. (2922)

Свидетелства од I до III година гимназија на име Ризван Јакупи, с. Добридол, Гостивар. (2923)

Диплома на име Лазе Трпески, ул. „Бр. Гиноски“ бр. 96, Гостивар. (2924)

Воена книшка на име Ефтим К. Смолварски, с. Будинарци, Берово. (2925)

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за двајца самостојни советници во Уставниот суд на Југославија

У с л о в и:

Дипломирани правник со положен соодветен стручен испит, познавање системот на општественото уредување на СФРЈ и работно искуство на правни работи од 10 години.

Покрај мајчиниот јазик, пожелно е знаење на јазиците на другите народи и народности на Југославија.

Кон пријавата да се приложи: кратка биографија со прегледот на движењето во текот на работата, заверен препис на документите за школската подготовка и стручниот испит.

Пријавите со прилозите да се достават на адреса: Уставен суд на Југославија — за Конкурсна комисија — 11070 Нови Београд, булевар Лењина бр. 2.

Рок за поднесување на пријавата е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. Неблаговремените и непотполните пријави не ќе се земаат предвид.

Работничкиот совет на работната организација Овчарско стопанство „1-ви Мај“, село Драгоєво — Штипско

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на директор на работната организација

Кандидатите покрај општите услови предвидени со закон треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока, виша или средна стручна подготовка,

— кандидатите со висока и виша стручна подготовка треба да имаат најмалку пет години работен стаж проведен непрекинато на раководно работно место во структурата — овчарство, а кандидатите со средна стручна спрема треба да имаат десет години работен стаж на раководно работно место во структурата — овчарство.

Кандидатите треба да поседуваат морално-политички квалитети и организаторски способности.

Конкурсот трае петнаесет дена, сметајќи од денот на објавувањето на конкурсот.

Кандидатите своите пријави треба да ги доставуваат до работната организација, ул. „Диме Гавровски — Кара“, бр. 1 — Тетово.

Некомплетираните и ненавремено поднесените пријави за исполнетите услови од конкурсот нема да се земаат во разгледување.

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — ДЕБАР

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор на следните раководни работни места:

1. Директор,
2. Шеф на сметководството и
3. Главна медицинска сестра.

УСЛОВИ: Покрај општите законски услови за засновање работен однос, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. За работното место под точка 1 се бара кандидатот да има завршено медицински факултет и положен специјалистички испит или само завршен медицински факултет, да има 8 години работно искуство во структурата, од кои најмалку 4 години на раководни работни места, да поседува стручни и организаторски способности и морално-политички квалитети;

2. За работното место под точка 2 се бара кандидатот да има завршено виша или средно економско училиште, да има 8 години работно искуство во структурата, од кои 4 на раководни работни места, да поседува стручни и морално-политички квалитети;

3. За работното место под точка 3 се бара кандидатот да има завршено средно медицинско училиште, да има најмалку 5 години работно искуство во структурата, да поседува организаторски и морално-политички квалитети.

Кон пријавата кандидатите да ги приложат следните документи:

— доказ за завршена школска подготовка и положен испит,

— кратка биографија,

— уверение дека не е под истрага,

— доказ за работното искуство.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите се доставуваат до Конкурсната комисија на Медицинскиот центар — Дебар.

СОДРЖИНА

	Страна
514. Одлука за помилување на осудени лица	825
515. Одлука за пренесување во Девизната резерва на девизите што одделни корисници нема да ги искористат во 1977 година	825
516. Одлука за давање согласност за склучување на договори за кредит и за заем за станбена изградба	826
517. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 34/77 од 20 септември 1977 година	826
518. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 39/77 од 21 септември 1977 година	827
519. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 51/77 од 21 септември 1977 година	828
520. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 53/77 од 23 септември 1977 година	829
521. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 98/77 од 5 октомври 1977 година	830
522. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 106/76 од 14 септември 1977 година	831
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
315. Одлука за ослободување на ОЗТ од обврската на стопанството од обврската за уплатување придонес од доход за РСИЗ за социјална заштита за периодот од 1 до 31. XII. 1977 година	832